

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО

Облешево

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Чешиново–

Г–дин Костадин Личков

Изготвувач: Одделение за финансии при

ЕЛС Чешиново – Облешево

Претставник: Г–дин Јане Атанасов

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО ЗА 2014 ГОДИНА**

Март 2015 година

Содржина :

- Вовед

- Годишна сметка/наротивен дел

- Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност

- Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотации за делегирани надлежности

- Извештај за користење на средствата од резервите

- Извештај од одговорниот сметководител

- Прилози
 - Биланс на приходи
 - Биланс на и расходи

1. Вовед

1.1. Основни податоци за Општината

Општина Чешиново–Облешево се наоѓа во најнискиот рамничарски предел од Кочанско Поле. Зафаќа простор во средното сливно подрачје на реката Брегалница, во подножјето на планините Осогово и Плачковица. Општината зазема средишна позиција помеѓу поголемите градски општини Кочани, Штип и Пробиштип. Преку главната сообраќајница Штип–Кочани–Делчево, општината се поврзува со Р. Бугарија.

Општина Чешиново–Облешево зафаќа територија од 133,5 км², на која се протегаат следните населени места: Чешиново, Облешево, Соколарци, Спанчево, Теранци, Чифлик, Кучичино, Бурилчево, Уларци, Жиганци, Бања, Врбица, Новоселани и Лепопелци. Седиште на општината е Облешево.

Целокупниот регион на општината е поделен на рамничарски дел – обработливо земјиште 6.618 ха и планински дел – шуми 1.045,3 ха. Просечната надморска височина во општината изнесува 338 метри.

Општина Чешиново–Облешево се карактеризира со висок степен на стопанска развиеност и има извонредна основа за перспективен економски развој. Тука се лоцирани и стопанисуваат повеќе индустриски и преработувачки капацитети во наредните години треба да се изградат и нови, за што веќе се откупени локации.

Граѓаните на Општина Чешиново – Облешево се занимаваат претежно со земјоделие и тоа со производство на ориз.

1.2. Буџет и Одлука за извршување на буџетот

Буџетот на Општина Чешиново – Облешево за 2014 година беше донесен на седница на Советот на Општина Чешиново – Облешево, која се одржа на 26.12.2013 година и почна да се извршува од 01.01.2014 година. При неговото изготвување беше користена стандардна процедура согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја. Буџетот на Општина Чешиново – Облешево беше проектиран на 105.500.000 денари. Заедно со буџетот, на истата седница на Советот, е усвоена и Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2014 година.

Во текот на 2014 година беа направени два ребаланси на Буџетот на Општината.

Првиот ребаланс беше донесен на седницата на советот на 22.07.2014 година. Со овие измени, приходите и расходите на Буџетот беа изменети на 117.800.000 денари, односно беа зголемени за 12.300.000 денари. Основа за ваквите измени беше распишаниот оглас за


продажба на градежно неизградено земјиште во атарот на село Спанчево, од која се очекуваа приходи во отприлика истиот износ за кој е зголемен буџетот.

Вториот ребаланс беше донесен на седницата на советот на 30.10.2014 година. Со овој ребаланс, приходите и расходите беа изменети на 95.429.250 денари, односно беа намалени за 22.370.750 денари. Причини за намалувањето беа немањето на заинтересирани купувачи за градежното земјиште односно не остварување на планираните приходи по тој основ, и не добивањето на планираниот трансфер од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој наменета за реконструкција на канализационата мрежа во село Кучичино.

2. Годишна сметка

2.1. Приходи на Општината

1. Извршувањето на приходите на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општина Чешиново – Облешево е во износ од 75.159.878 денари, што претставува извршување на приходите од 78,75 % од проектираните во Буџетот 95.429.250 денари.



2. Извршувањето на приходите на основниот буџет на Општина Чешиново – Облешево е во износ од 35.686.589 денари, што претставува 68,62 % од вкупно проектираните 52.007.000 денари. Анализирајќи ги по видови приходите на основниот буџет, учеството на поделните приходи е следен:

Структура на приходи на основен буџет



- Даночните приходи учествуваат со 7.725.581 денари, што претставуваат 21,65 % од вкупно остварените 35.686.589 денари.

Споредено со 2013 година кога беа остварени 9.687.777 денари, даночните приходи во 2014 година бележат пад од 20,25 %.

- Неданочните приходи учествуваат со 858.697 денари, што претставуваат 2,41% од вкупно остварените 35.686.589 денари.

Споредено со 2013 година, кога беа остварени 214.779 денари, неданочните приходи во 2014 година бележат зголемување од скоро 4 пати.

- Капиталните приходи учествуваат со 1.748,549 денари, што претставуваат 4,9% од вкупно остварените 35.686.589 денари. Ова се приходи кои во најголем обем се остваруваат од платените пенали за ненавремено отпочнување со градбата на предвидените објекти од страна на купувачите на неизградено градежно земјиште во предходните години.

- Трансферите и донациите учествуваат со 25.353.762 денари, што претставува 71,05 % од вкупно остварените 35.686.589 денари во 2014 година. Во Буџетот на општина Чешиново - Облешево за 2014 година, како приход од Агенцијата за државни патишта се реализирани трансфери во износ од 1.877.346 денари, дотација по основ на ДДВ во износ од 9.993.720 денари, пренесен вишок на приходи од 2013 година во износ од 1.285.600 денари, Тековни трансфери од други нивоа на власт во износ од 929.996 и Капитални трансфери од други нивоа на власт во износ од 11.267.100 денари, кои во најголем обем се потрошени за изградба на мост на Злетовска река.


Прилог 1 – Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи на основен буџет

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	52.007.000	35.686.589
71 Даночни приходи	11.357.000	7.725.581

711 Данок на доход, добивка и од капитални добивки	212.000	228.776
713 Даноци на имот	4.720.000	3.147.561
717 Даноци на специфични услуги	6.420.000	4.346.211
72 Неданочни приходи	1.408.000	858.697
722 Глоби, судски и административни такси	700.000	360.189
723 Такси и надоместоци	350.000	285.907
724 Други владини услуги	50.000	0
725 Други неданочни приходи	308.000	212.601
73 Капитални приходи	2.930.000	1.748.549
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.930.000	1.748.549
74 Трансфери и донации	36.312.000	25.353.762
741 Трансфери од други новоа на власт	36.312.000	25.353.762

2.2. Расходи на Општината


Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи на Буџетот на Општина Чешиново – Облешево за 2014 година е во износ од 72.916.396 денари, што претставува 76,41% од проектираните 95.429.250 денари и притоа пренесен е вишок на приходи на сметките на Буџет на општина, сметка за наменски и блок-дотации, сметките за самофинансирачки активности и сметката за донации во 2015 година износ од 3.906.971,00 денари.



Извршувањето на расходите на основниот буџет е во износ од 34.529.497 денари, што претставува 66,39% од планираните 52.007.000 денари и притоа е пренесен вишок на приходи во 2015 година на сметката на Буџетот од 1.660.754 денари.

Анализирајќи го по видови, учеството на поделните расходи во вкупните расходи на основниот буџет е како што следува:

Структура на расходи на основен буџет за 2014



- Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 5.756,935 денари, што претставува 95,03% од планираните 6.058,000 денари. Во вкупно реализираните расходи за 2014 година, платите, наемнините и надоместоците учествуваат со 16,67%.

- Резерви и недефинирани расходи. Во буџетската 2014 година реализирани се расходи од овој вид во износ од 424.948 денари, што претставува 84,99% од планираните 500.000 денари за извештајниот период.

- Стоки и услуги, реализирани се расходи во износ од 11.214.719 денари, што претставува 67,36% од вкупно планираните 16.649.000 денари.

- Субвенции и трансфери, реализирани се расходи во износ од 3.602.287 денари или 82,34% од вкупно планираните 4.375.000 денари за 2014 година. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2014 година, овој вид на расходи учествува со 10,44 %.

- Социјални бенефиции, реализирани се расходи во износ од 168,500 денари или 99,12% од вкупно планираните 170.000 денари за 2014 година. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2014 година, овој вид на расходи учествува со 0,48 %.

- Капитални расходи, реализирани се расходи во износ од 13.362.108 денари или 55,1 % од планираните 24.255.000 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи на Буџетот за 2014 година, овој вид на расходи учествува со 38,7 %.

Прилог 2 – Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи на Основен Буџет

	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО
ВКУПНИ РАСХОДИ	52.007.000	34.529.497
40 Плати и надоместоци	6.058.000	5.756.935
401 Основни плати и надоместоци	3.560.000	3.431.990

402 Придонеси за социјално осигурување	1.248.000	1.200.491
404 Надоместоци	1.250.000	1.124.454
41 Резерви и недефинирани расходи	500.000	424.948
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	424.948
42 Стоки и услуги	16.649.000	11.214.719
420 Патни и дневни расходи	134.000	18970
421 Комун. услуги, греење, комуник. и транспорт	4.670.000	3.413.547
423 Материјали и ситен инвентар	2.024.000	1.396.153
424 Поправки и тековно одржување	2.435.000	1446918
425 Договорни услуги	3.331.000	1.185.147
426 Други тековни расходи	1.355.000	1.058.699
427 Привремени вработувања	2.700.000	2.695.285
46 Субвенции и трансфери	4.375.000	3.602.287
461 Субвенции за јавни претпријатија	1.500.000	988.140
463 Трансфери до невладини организации	1.105.000	855.498
464 Разни трансфери	1.690.000	1.688.869
465 Исплати по извршни исправи	80.000	69.780
47 Социјални бенефиции	170.000	168.500
471 Социјални надоместоци	170.000	168.500
48 Капитални расходи	24.255.000	13.362.108
480 Купување на опрема и машини	690.000	382.800
481 Градежни објекти	300.000	299.172
482 Други градежни објекти	23.225.000	12.670.136
483 Купување на мебел	30.000	10.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	10.000	0

2.3 Буџет на наменски и блок дотации

- Извршувањето на приходите на Билансот на Блок дотации е во износ од 39.131.832 денари или 96,86 % од планираните 40.400.000 денари.

ПРИЛОГ 3 – Табеларен преглед на приходи од блок дотација

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	40.400.000	39.131.832
74 Трансфери и донации	40.400.000	39.131.832
741 Трансфери од други нивоа на власт	40.400.000	39.131.832

2.4. Расходи на блок дотации

- Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од блок дотации е во износ од 38.285.113 денари или 94,76 % од планираните 40.400.000 денари.

–Учеството на поделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за Извештајниот период е следно:

– Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 31.194.579 денари, или 99,47 % од планираните 31.361.926 денари.

– Стоки и услуги, реализирани се расходи во износ од 5.518.889 денари или 91,53 % од планираните 6.029.333 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи од дотации за 2014 година овој вид расход учествува со 14,41 %.

ПРИЛОГ 4 – Табеларен преглед на расходи од блок дотација

	ПЛАНИРАНО	
РЕАЛИЗИРАНО		
ВКУПНИ РАСХОДИ	40.400.000	38.285.113
40 Плати и надоместоци	31.361.926	31.194.579
401 Основни плати	22.878.668	22.770.242
402 Придонеси за социјално осигурување	8.483.258	8.424.337
42 Стоки и услуги	6.029.333	5.518.889
420 Патни и дневни расходи	22.360	16.270
421 Комун. услуги, греење, комуник. и транспорт	1.828.172	1.634.192
423 Материјали и ситен инвентар	1.543.887	1.430.083
424 Поправки и тековно одржување	554.812	474.786
425 Договорни услуги	1.805.383	1.718.088
426 Други тековни расходи	274.719	245.470
48 Капитални расходи	3.008.741	1.571.645
480 Купување на опрема и машини	442.253	251.982
481 Градежни објекти	153.858	103.091
482 Други градежни објекти	2.350.000	1.153.942
483 Купување на мебел	62.630	62.630

2.5. Буџет на самофинансирачки активности

– Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности во програмите Н1 – Основно образование и В1 - Детска градинка се во износ од 332.247 денари, што претставува 89,25% од планираните 372.250 денари.

ПРИЛОГ 5 – Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	372.250	332.247
72 Неданочни приходи	372.250	330.757
723 Такси и надоместоци	372250	317.566
725 Други неданочни приходи	0	13.191
73 Капитални трансфери	0	1.490
731 Продажба на капитални средства	0	1.490

2.6. Расходи на самофинансирачки активности

– Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки активности е во износ од 92.576 денари или 24,87 % од планираните 372.250 денари.

ПРИЛОГ 6 – Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ РАСХОДИ	372.250	92.576
42 Стоки и услуги	372.250	92.576
423 Материјали и ситен инвентар	179.000	12.268
425 Договорни услуги	75.000	0
426 Други тековни расходи	118.250	80.308

2.7. Буџет на донации

– Приходите на Буџетот на донации се остварени по две основи: Салдо останато од 2013 година на сметката на Донација што ја доби ОУ „Страшо Пинџур“ за Проект за роми во износ од 9.210 денари и трансфер од Агенцијата за вработување во износ од 108.000 денари. Првиот износ е реализиран во програмата Н1 – Основно образование а вториот во програмата Е0 - Општинска администрација. Трансферот од Агенцијата за вработување, е извршен на посебна наменска сметка, а поради карактеристичниот начин на реализирање на трошоците (се пишуваа нули наместо расходни сметки и програми), не можеа да се прикажат во сметководството на општината. На новоотворената сметка за Доизградба на фекална канализација во Облешево се појавуваат 294.700 денари и како приход и како расход. Но ова е сопствено учество на општината во овој проект. Овие средства мораше да се префрлат од буџетската на оваа наменска (донаторска) сметка, како предуслов донаторот да го уплати својот дел. Бидејќи истите се регистрирани како трошок (трансфер) кај буџетот на општината, не се книжени ниту како приход ниту како расход во консолидираниот биланс, како не би дошло до нивно дупло прикажување.

Од вкупно планираните 2.650.000 денари приходи од донации, имаме извршување од 9.210 денари, што претставува 0,35%.

ПРИЛОГ 7 – Табеларен преглед на приходи од донации

	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО
ВКУПНИ ПРИХОДИ	2.650.000	9.210
74 Трансфери и донации	2.650.000	9.210
741 Трансфери од други нивоа на власт	0	9.210
742 Донации од странство	2.650.000	0

2.8. Расходи на Буџетот на донации

- Извршувањето на расходите на Буџетот на донации е во програмата Н1 – Основно образование во износ од 9.210 денари и Е0 – Општинска администрација преку Агенцијата за вработување во износ од 108.000 денари. Вкупното извршување на приходите од донации изнесува 9.210, што претставува 0,35 % од планираните 2.650.000 денари.

Вака големите разлики помеѓу планираното и извршеното и кај приходите и кај расходите кај донациите произлегува од фактот што очекуваната донација за доизградба на канализациониот систем во Облешево не беше реализирана во текот на 2014 година.

ПРИЛОГ 8 – Табеларен преглед на расходи од донации

	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО
ВКУПНИ РАСХОДИ	2.650.000	9.210
42 Стоки и услуги	220	220
423 Материјали и ситен инвентар	220	220
46 Субвенции и трансфери	110.000	0
464 Други трансфери	110.000	0
48 Капитални расходи	2.539.780	8.990
480 Купување на опрема и машини	8.990	8.990
482 Други градежни објекти	2.350.790	0

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивна вредност

3.1. Izve[taј za sredstvata, pobaruvawata, obvrskite i izvorite na sredstva i nivnata vrednost

3.1- a Osnovni sredstva

So izvr[eniot popis na osnovnite sredstva i sitniot inventar na 31. 12. 2014 godina, konstatirano e deka vrednosta na osnovnite sredstva i sitniot inventar (celokupniot imot na op[tinata) iznesuva 235.190.228,00 denari . Vo izve[tajot za izvr[eniot popis, koj ve]e e usvoen od strana na Sovetot na op[tinata, se pomesteni podetalni podatoci za aktivnostite povrzani so popisot i evidentiraweto na op[tinskiot imot. Podatoci vo vrska so vrednostite na istiot se pomesteni vo bilansot na sostojba, koj e sostaven del na ovoj izve[taj.

3.1-b *Pari~ni sredstva*

Vo tekot na 2014 godina, preku blagajnata na op[tinata se isplateni razni smetki, evidentirani vo 5 blagajni~ki izve[tai, vo vkupen iznos od 40.800,00 denari.

3.1 - v *Pobaruvawa*

Vo smetkovodstvoto na Op[tinata, so sostojba na 31. 12. 2014 godina se evidentirani pobaruvawa po razni osnovi vo vkupen iznos od 22.989.845,00 denari. Poedine~no ovie pobaruvawa se odnesuvaat na: pobaruvawa od gra\anite po osnova na neplateni danoci i taksi za minati godini, pobaruvawa po osnov na zakupnini i drugi pobaruvawa 5.302.638,00 denari; pobaruvawa od firmite i vr[itelite na dejnost za neplateni komunalni taksi i kamati po istata osnova vo iznos od 2.131.240,00 denari pobaruvawa od razni institucii (Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe i Agencija za finansiska podr[ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj) vo vkupen iznos od 15.555.967,00 denari. Podetalni podatoci za pobaruvawata na op[tinata se dadeni vo izve[tajot na centralnata popisna komisija.

3.1 - g *Obvrski*

Na 31. 12. 2014 godina op[tina ^e[inovo - Oble[evo dol`i, po razni osnovi i kon razni dobavuva~i za nabaveni stoki i uslugi, iznos od 24.237.615,00 denari.

3.1 - d *Izvori na sredstva i nivni vrednosti*

Од позначајните објекти реализирани во текот на 2014 година се: мост на Злетовска река, пат Облешево - Чифлик и работи на реконструкција на канализационата мрежа во село Кучичино. Се напоменува дека извесен број објекти завршени последниве години, во сметководството на општината сеуште се водат како инвестиции во тек. За истите е неопходно да се комплетира документацијата дека се завршени и ставени во

функција и истата да се достави во сметководството како би можеле соодветно да се прокниѓат.

4. Izveštaj za realizacija na investicionite programi, donaciite i dotaciite

Poradi nedostatok na konkretni finansiski sredstva, vo usvoeniot Buxet na opština Ėe[inovo – Oble[evo za 2014 godina ne postojat razvojni potprogrami, kako negov tret – razvoen del. Vo nedostatok na istite, site aktivnosti (od investicionen i tekoven karakter) se realizirani preku usvoenite 14 redovni programi. Edna od niv (R1 – Zaitita na ėivotnata sredina i priroda) ostana bez realizacija, odnosno preku istata ne e realizirana nikakva aktivnost.

Pogolem del od aktivnostite vo vrska so izgradba i rekonstrukcii na odredeni objekti se veke navedeni vo ovoj izveštaj. Osven navedenite, izvr[eni se popravki na odredeni pati[ta i priodi, po barawa na gra\ani, **чистење на одводни кнали за атмосферска вода**, vo skoro site naseleni mesta. Prika`anite aktivnosti se finansirani so sredstva ostvareni od izvorni prihodi i dotacii od DDV i navedeniot transfer od Agencijata za dr`avni pati[ta. Prihodite od donacii i transferi od drugi nivoa na vlast, kako i od buxetite na fondovite, iako prvobitno bea planirani vo buxetot na opština Ėe[inovo – Oble[evo za 2014 godina, ne bea realizirani.

Pregled na potro[enite sredstva po oddelni nameni, odnosno sredstva, e daden vo Bilansot na prihodi i tro[oci, koj e sostaven del na ovoj izveštaj.

5. Извештај за користење на средствата од резервите

Vo Buxetot na na opština Ėe[inovo – Oble[evo za 2014 ne bea planirani sredstva za postojana rezerva.

Tekovната rezerva (smetka 413110) **во буџетот на општината за 2014 година** be[e utvrđena na 500.000,00 denari.

Vo tekot na 2014 godina od rezervite se potro[eni vkupno 424.948,00 denari. Od niv na firmata V i M DOOEL se isplateni **261.202,00** denari za ėistewe na odvodni kanali i otstranuvawe posledici od poplavi a **163.746,00** денари се исплатени на граѓани од општината за реновирање на опожарени куќи, по посебни одлуки на Советот на општината.

Градоначалник

Личков

Костадин